

ПОДРУЖНИЦА:

Штета број:

Број на полиса:

Важност од :

Пријава на штета од пожар и некои други опасности

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ :

Осигуреник/Оштетен :, ЕМБГ/ЕДБ:

Место и адреса на живеење / Седиште : ЕМБС:

Е-маил: Тел.број:

II. ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ НАСТАН :

Штетниот настан се случи на ден: (во колку часот) : на место:

Кога и во која полициска станица е пријавен случајот?

Причина за настанување на штета.....

III. ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ ПРЕДМЕТ :

ВИД НА ОШТЕТЕН ПРЕДМЕТ

1. Градежен објект	Опис на оштетувања	Година на изградба
2. Опрема	Опис на оштетување	Година на набавка
3. Залиха	Опис на оштетување	Година на набавка
4. Останато	Опис на оштетување	Година на набавка

IV. ИЗЈАВА ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ШТЕТА :

Детален опис на околностите под кои настанал штетниот настан:

.....

Претпоставен износ на штетата (приближно)

V. ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ :

Одобрениот износ на штета во согласност со важечките услови за осигурување да се исплати на следната трансакциска сметка:

Број : Банка

Сопственост на

ИЗЈАВА:

*Јас долупотпишаниот изјавувам дека сите податоци дадени во оваа пријава се точни и вистинити. Намерно лажно прикривање/прикажување на информации претставува кривично дело согласно позитивните законски норми и може да има за последица губење на правата од осигурување.

*Со потпишувањето на овој образец се согласувам со можноста Триглав Осигурување АД, Скопје да ги доставува сите документи и образци во електронска форма на е-маилот на оштетениот наведен во точка I од пријавата.

да не

*Во согласност со Законот за заштита на лични податоци изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци, да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани од страна на осигурувачот Триглав Осигурување АД, Скопје, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на неговото право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб-страницата www.triglav.mk.

Во На ден

ОСИГУРЕНИК / ОШТЕТЕН